

Makedonci te vo svetot

Културно-уметничкото друштво "Илинден" од Сиднеј, Австралија, кое одбележува 42 години од своето успешно работење во рамките на црковната општина "Света Петка", Рокдаел, годинава повторно гостуваше во Македонија. Тоа беше повод за разговор со неговата претседателка, госпоѓа Славица Јосифовска.

Разговорот го водеше:
Перо ДАМЧЕВСКИ-КОЦИН

☀️ Која беше целта на Вашето овогодешно патување во Македонија?

ЈОСИФОВСКА: Како што знаете, ние бевме во Македонија во 2005 година и поради големиот успех на таа турнеја нашето друштво одлучи да се направи уште една годинава. Причините за тоа беа исти како и првиот пат - да учествуваме на големите фолклорни фестивали низ Македонија, како репрезентација на македонската дијаспора од Сиднеј и од Австралија, а и нашите играорци повеќе да се запознаат со убавините на Македонија, македонскиот народ, култура и држава.

☀️ За време на престојот во Македонија имавте многу настапи?

ЈОСИФОВСКА: За нашето учество на "Балканскиот фестивал" во Охрид и "Илинденскиот фестивал" во Битола беше ангажиран директорот на "Танец". За другите настапи директно контактиравме со организаторите. Денес секој град во Македонија организира свој фолклорен фестивал во текот на летниот период, и на тој начин има премногу прилики за настапи и дружење. Сега прв пат имавме заеднички концерт и со КУД "Илинден" од Демир Хисар, во нивниот Дом на културата. Исто така, имавме можност да учествуваме на првиот тривечерен фолклорен фестивал во Кичево.

☀️ Кој Ви беше домаќин во Македонија?

ЈОСИФОВСКА: На аеродромот во Скопје нè пречекаа претставници на

МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА И КУД ОД СИДНЕЈ, АВСТРАЛИЈА



ЈА НЕГУВААТ МАКЕДО ДЕКА СЕ МАКЕДОНЦ



управата и играорците од КУД "Кочо Рацин" од Скопје и директорот на "Танец", Бошко Тренески. Уште од првиот ден се дружевме со играорците на "Танец" и на "Кочо Рацин". Играорците од "Танец" многу им помогнаа на нашите играорци, откривајќи им ги нивните тајни и потребни материјали за успешен ансамбл. Вечерните часови беа полни со блиско дружење на играорците од

трите ансамбли, оставајќи незаборавни спомени од прекрасното Скопје. Играорците се дружеа за време на целиот наш престој во Македонија.

☀️ Имавте горко искуство на македонско-грчката граница кај Меџитлија и не успеавте да влезете и да настапите на фестивалот во Овчарани-Леринско?

"ИЛИНДЕН"



☀ Какви се Вашите впечатоци од турнејата низ татковината?

ЈОСИФОВСКА: Има многу впечатоци. Сè беше прекрасно, фантастично, феноменално, со исклучок на случката на границата. Дали има нешто поубаво од нашата сакана татковина Македонија?! Во многу кратко време видовме многу нешта, но не и сè, и поради таа причина мораме да се вратиме уште неколку пати во догледно време!

Би сакала традиција на КУД "Илинден", барем на секои две-три години, да стане играорците да ја посетуваат Македонија и да продолжат да се негуваат контактите кои ние ги воспоставивме со другите друштва. За жал, оваа година во Македонија ние бевме единствена фолклорна група од македонската дијаспора. Се надевам дека фолклорните групи од Австралија и пошироко ќе продолжат да ја негуваат македонската

НСКАТА КУЛТУРА ЗА ДА СЕ ЗНАЕ И И ДЕКА ГИ ИМА НАСЕКАДЕ

ЈОСИФОВСКА: На покана од "Виножито" требаше да учествуваме на "Илинденскиот фестивал" во Овчарани, заедно со македонскиот национален ансамбл "Танец" од Скопје. Но, за жал, не успеавме.

Тој ден имавме обезбедено автобус од Битола и тргнавме рано наутро поради големата желба да направиме мала турнеја низ Егејскиот дел од Македонија, а вечерта да се вратиме во Овчарани за настапот. Дојдовме на македонско-грчката граница каде сите контроли и претреси ги поминавме според законите и правилата. Ни беше дозволен влез во Грција но, за жал, нè пречека група демонстранти, неонацисти, кои ни го блокираа патот. Грчката полиција ни гарантираше дека ќе ги тргне демонстрантите и ние ќе можеме да поминеме, но не можеа да ни гаран-

тираат дека нема да најдеме на други блокади по патот кон Лерин. Барањето за обезбедување на автобусот до Овчарани ни беше одбиено, не сакаа да ни помогнат. Во договор со автобуската компанија, која не сакаше да преземе ризик, а и ние како управа одговорни за безбедноста на нашите играорци, одлучивме да се вратиме назад. На границата останавме три часа, два пати нè посетија членови на "Виножито", кои длабоко се извинуваа за инцидентот.

Овој инцидент е уште еден доказ и покажува во какви тешки услови се нашите сонародници и со што тие секојдневно се соочуваат во Егејска Македонија, и со која храброст сè уште се изјаснуваат како Македонци и се борат за своите права во таканаречената "демократска" држава.

култура и со неа ќе се гордееме сите. А ќе биде уште поубаво доколку редовно ја посетуваат Македонија за да се знае дека сме Македонци, дека си ја сакаме Македонија, дека нè има насекаде и дека ќе нè има сè додека светот постои!

☀ Вашите идни планови поврзани со КУД "Илинден"?

ЈОСИФОВСКА: На 27 септември ни гостуваше КУД "Бисер" од Џилонг-Мелбурн, што беше уште една убава прилика за дружење, зближување и заемна соработка. На 3 октомври нашето друштво отпатува за Хобарт каде настапи во Парламентот на Тасманија, а вечерта им приредивме убава игранка на нашите Македонци кои живеат таму.

КРАТИА
СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ
075/ 408-687